


# Репортажа

## МАЛДИВИ

Малдиви е островска држава составена од 1.200 острови, поделени во мали групи "атоли". Први доселеници биле будистички народи од Јужна Азија, со кои трговија први почнале Европејците, односно Португалците.

Ако сакате да се капете топлес, за казна ќе треба да платите 1.000 американски долари. Љубезните Азијати како деликатес ќе ви понудат црвен јастог и туна. Престојувајте во бунгаловите на вода, па од спиење на капење, возете се со подморница или со брзи глисери, нуркајте, шетајте, ловете риба, уживајте во мирот и во зеленилото.



# РАЈСКИ ПЕЈЗАЖ

Први доселеници на Малдиви биле будистички народи од Јужна Азија, кои исламот го прифатиле во XII век. Трговијата со нив први ја почнале Европејците, поточно Португалците во XV век. Малдиви е четврта земја во светот која е најгусто населена.

Во оваа земја строго се забранети дрога, проституција, внесување алкохол, оружје и разни религиски скулптури, посета на острови кои се надвор од програмата и за кои се нема дозвола, вадење корал од океанот, а казната за капење топлес изнесува 1.000 американски долари.

Малдиви, службено Република Малдиви, е островска држава во Индискиот Океан, која се наоѓа југозападно од Индискиот Полуостров. Малдиви се состои од 1.200 острови, кои се поделени во мали групи наречени "атоли". Двесте од нив се населени, додека подалечните 80 атоли се користат за туризам. Службена религија на населението е исламот, а службен јазик е дивехи. Свкупното функционирање на државата се темели на туризмот и на рибарството. Во 2004 година таа беше погодена од "Цунами" при што беа предизвикани големи штети.

Главен град е Мали. Малдиви стана независна држава на 26 јули 1965 година, односно до 11 ноември 1968 година беше под управа на здруженото кралство, со кое управувал султанот М.Ф. Дидија, но по неговата смрт република.





За деликатесни јадења се сметаат црвениот јастог и туната, а месо се користи само за специјални прилики.

Гледајќи ги фотографиите сигурно ќе се прашате дали постојат зборови со кои ќе може целосно да се опише овој рај од прекрасни острови. На патувањето до Малдиви не знаете што ве очекува, така што севкупниот впечаток заслужено е импресивен. Островчињата се многу мали и еден остров може да се прошета за еден ден. Задолжително посетете го овој рај доколку ваш избор се мирот, тишината, романтиката и задоволството.

Времето знае да биде непредвидливо т.е. два-три пати во денот да врне по 10-15 минути, но температурата останува 30 степени.

Бунгаловите се лоцирани на неколку чекори од белата песочна плажа, а водата е прозирна тиркизно-сина. Исто така, има бунгалови кои се изградени во водата, при што вистинско доживување е од кревет да се заплива во океанските води.

Вегетацијата е бујна, вистинска тропска слика во која на сите страни има цвеќиња и зеленило.

Услугата е исклучителна, како што само Азијатите знаат и умеат секогаш да бидат насмеани и мили.



Од туристичките атракции би ги посочиле: нуркањето, кое ви овозможува да се запознаете со подводниот свет кој изгледа како свет од сказните, нешто што не може да се опише со зборови; рибарството; возењето со подморница; пловењето со брзи глисери наречени "јат боат" до главниот град.

Ви препорачуваме да го посетите овој рајски пејзаж од островчиња, место на кое долго ќе се сеќавате и секогаш ќе посакувате повторно да се вратите.

